



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламацион 15 дена. Огласи според тарифата.

Вторник, 13 декември 1988
Скопје

Број 48

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 700 дин. Жиро сметка 40100-603-12488

872.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 6 декември 1988 година.

Бр. 08-3723/1

6 декември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/88, 24/88 и 42/88), во член 1 во заградата сврзникот „и“ се заменува со заширка, а по бројот „46/88“ се додаваат зборовите: „и 67/88“.

Член 2

Во член 2 став 1 се менува и гласи:

„Забраната на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во периодот јануари — јуни, јануари — септември и јануари — декември

1988 година се утврдува во процент на пораст во однос на остварените средства во истиот период во 1987 година зголемени најмногу до:

	јануари јуни	јануари септември	јануари декември
— Републичкиот буџет	137,4	51,3	77,3
— општинските буџети	136,1	114,9	133,0
— Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита	142,5	149,7	114,3
— општинските самоуправни интересни заедници за здравствена заштита	142,2	126,6	145,0
— Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата	156,5	133,0	115,4
— Општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата	156,6	150,7	180,0
— Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование	155,6	166,4	185,0
— општинските самоуправни интересни заедници за основно образование	155,6	145,9	153,4
— Републичката самоуправни интересна заедница за насоченото образование	164,5	156,0	168,5
— Републичката самоуправни интересна заедница на културата	153,0	157,7	213,6
— општинските интересни заедници на културата	161,8	163,0	150,0
— Републичката самоуправни интересна заедница за научни дејности	158,0	150,0	156,0
— општинските самоуправни интересни заедници за физичка култура	142,5	145,1	140,0
— Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита	168,4	163,4	155,0
— општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита	168,4	104,6	155,0
— општинските самоуправни интересни заедници за вработување	142,5	117,8	130,0

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„На приходите на буџетите од средствата на населението Кс се применува процентот на пораст од 152,9%“.

Во досегашниот став 2 кој станува став 3 по бројот „1“ се додаваат зборовите: „и 2“.

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

873.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд,

што Собранието на СРМ го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 6 декември 1988 година.

Бр. 08-3764/1
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77 и 3/87), во член 10 став 1 зборот „Делегати“ се заменува со зборот „делегатите“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Изборите за делегати во работничкиот совет на новоорганизираната основна организација се распишуваат со одлука што се донесува на соборот на работниците“.

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.

Член 2

Во член 46 став 1 се менува и гласи:

„Конкурсот за именување на работодаден орган на основната организација го распишува работничкиот совет најдоцна три месеци пред истекот на времето на кое е именуван и се објавува во дневниот печат“.

Во став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: „и рокот за поднесување пријави на конкурсот“.

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Рокот за поднесување пријави на конкурсот се смета од првиот нареден ден од денот на објавувањето на конкурсот“.

Член 3

Член 48 се менува и гласи:

„Индивидуалниот работодаден орган на основната организација се именува врз основа на јавен конкурс по предлог на конкурсната комисија на основната организација.“

Конкурсната комисија за именување на индивидуален работодаден орган на основната организација се состои од 6 члена од кои по 3 члена избираат работничкиот совет на основната организација од редот на работниците и извршниот орган на организацијата на синдикатот во основната организација.

Конкурсната комисија за именување на индивидуален работодаден орган на основната организација што врши дејност, односно работи од посебен општествен интерес се состои од 6 члена од кои по 2 члена избираат работничкиот совет на основната организација од редот на работниците, извршниот орган на организацијата на синдикатот во основната организација и Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на основната организација, а во основната организација во состав на работната организација што врши работи од општ интерес за Републиката двата члена ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во основната организација од став 3 на овој член со помалку од 10 работници конкурсната комисија се состои од 3 члена од кои по 1 член избираат работниците на основната организација, извршниот орган на организацијата на синдикатот во основната организација и Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на основната организација, односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 4

Во член 49 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„По утврдување на предлогот од став 1 на овој член работничкиот совет во рок од 15 дена донесува одлука по предлогот на комисијата“.

Член 5

Во член 51 став 1 по зборот „претседателот“ се додаваат зборовите: „и на членовите“, а во став 2 зборовите: „2 и 3“ се заменуваат со зборовите: „2, 3 и 4“.

Член 6

По член 51 се додава нов член 51-а кој гласи:

„Член 51-а

Ако на местото индивидуален работодаден орган, односно претседател на колегијален работодаден орган на основната организација навремено не е именуван нов индивидуален работодаден орган, односно претседател на колегијалниот работодаден орган, работничкиот совет на основната организација од редот на работниците во организацијата на тоа место именува, без конкурс, вршител на должноста и во рок од 30 дена распишува конкурс за именување на работодаден орган.

Во основната организација која врши дејност, односно работи од посебен општествен интерес, одлуката за именување вршител на должноста се донесува со мнозинство на гласови од вкупниот број делегати во работничкиот совет и со мнозинство на гласови од вкупниот број на претставниците на општествената заедница.

За вршител на должноста не може да биде именувано лицето кое ја вршело функцијата работодаден орган во основната организација, а поради ненавремено распишување на конкурс за именување на работодаден орган му истекло времето на кое бил именуван“.

Член 7

Член 53 се брише.

Член 8

Член 61 се менува и гласи:

„Индивидуалниот работодаден орган, односно претседателот и членовите на колегијалниот работодаден орган на работната организација се именува врз основа на јавен конкурс по предлог на конкурсната комисија.“

Конкурсната комисија од став 1 на овој член на работната организација се состои од 6 члена од кои по 2 члена избираат работничкиот совет на работната организација од редот на работниците, извршниот орган на организацијата на синдикатот во работната организација и Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на работната организација, а во работната организација што врши работи од

општ интерес за Републиката двата члена ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Конкурсната комисија од став 1 на овој член на работната организација што врши дејност, односно работи од посебен општествен интерес се состои од 6 члена од кои по 2 члена избираат работничкиот совет на работната организација од редот на работниците, извршниот орган на организацијата на синдикатот во работната организација и Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на работната организација, а во работната организација што врши работи од општ интерес за Републиката двата члена ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 9

Во член 69 став 3 зборот „не“ се заминува со зборот „ке“.

Член 10

Член 72-а се менува и гласи:

„Конкурсната комисија за именување на работоводен орган во основната и здружната банка и во заедницата за осигурување се состои од 6 члена од кои по 2 члена избираат Собранието на банката, односно Собранието на заедницата за осигурување, извршниот орган на организацијата на синдикатот во банката, односно во заедницата за осигурување и Собранието на општините на чие подрачје е седиштето на основната банка, а во основната банка основана на подрачјето на две или повеќе општини, во здружената банка и во заедницата за осигурување двата члена ги избира Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 11

По член 72-а се додава нов член 72-б кој гласи:

„Член 72-б

Конкурсната комисија за именување на работоводен орган во задруга се состои од 6 члена од кои по 2 члена избираат задружниот совет, извршниот орган на организацијата на синдикатот во задругата и Собранието на општината на чие подрачје е седиштето на задругата“.

Член 12

По член 73 се додава нов член 73-а кој гласи:

„Член 73-а

Со парична казна од 500.000 до 1.500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд ако:

- не распише конкурс за именување на работоводен орган најдоцна три месеци пред истекот на времето на кое е именуван (член 46);
- во рок од 15 дена не донесе одлука по предлогот на конкурсната комисија (член 49), и
- е именуван вршител на должноста, а во рок од 30 дена не е распишан конкурс за именување на работоводен орган (член 51-а).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата со парична казна од 100.000 до 200.000 динари“.

Член 13

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на законите со кои се уредува составот на конкурсната комисија за именување на работоводен орган, освен од Законот за насоченото образование што се однесуваат за именување на работоводен орган во организациите на здружениот труд за високо образование.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

874.

Врз основа на член 41 од Законот за изменување и дополнување на Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ број 27/86), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 18 октомври 1988 година го утврди Пречистениот текст на Законот за станбените односи.

Пречистениот текст на Законот за станбените односи ги опфаќа Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ број 36/73), Законот за изменување на Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ број 14/75) и Законот за изменување и дополнување на Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ број 27/86) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Бр. 13-3649

октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ,
Иван Гиновски, с. р.

ЗАКОН ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ

(Пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Правата и обврските на граѓаните за добивање и користење на стан се утврдуваат со овој закон, со прописите донесени врз основа на овој закон, општите акти на давателот на стан на користење и со договор за користење на стан.

Член 2

Граѓанин што законито се уселил во стан во општествена сопственост врз основа на договор за користење на стан се здобива со право тој стан трајно и непречено да го користи за задоволување на личните и семејните станбени потреби под условите определени со овој закон (станарско право), како и согласно со посебен закон, да учествува во управувањето со зградата.

Граѓанин што се уселил во стан во сопственост на граѓаните се здобива со правата и обврските утврдени со договорот за користење на тој стан во согласност со овој закон.

Одредбите во овој закон што се однесуваат на носителот на станарското право сходно се применуваат и на сопственикот што живее во семејна станбена зграда, односно стан, ако со закон не е поинаку определено.

Член 3

Право да даваат станови на користење имаат работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници, како и органите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и општествените организации (давател на стан на користење).

Право да дава стан на користење има и општествено-правно лице на кое тоа право го пренел давателот на стан на користење.

Член 4

Како стан односно семејна станбена зграда, во смисла на овој закон, се смета вкупноста на просторите наменети за станување, кои сочинуваат една градежна целина и по правило имаат одделен влез.

Како стан односно семејна станбена зграда, во смисла на став 1 на овој член, се смета и стан односно зграда што сопственикот и членовите на неговото семејство сезонски или повремено го користат за

одмор и закрепнување, ако според градежните особини и можности за користење ги има својствата на стан односно станбена зграда.

Дали семејната станбена зграда, односно станот од став 2 на овој член ги има својствата на стан, односно станбена зграда утврдува општинскиот орган на управата надлежен за станбени работи.

Член 5

Зградата за сместување на поединци не се смета како станосна зграда, во смисла на овој закон, и со неа управува организацијата што како инвеститор ја изградила или по друг основ се здобила со неа.

Член 6

На становите за привремено сместување и за службени потреби, корисникот на станот не се здобива со станарско право, туку само со правата и обврските утврдени со општиот акт на давателот на станот на користење, односно со договорот за користење на стан.

Член 7

Стан во општествена сопственост може да се пренаменува во деловен простор во согласност со урбанистичкиот план и со прописите на општината за распоредот на деловните простории. Давателот на стан кој бара одобрение за пренамена на станбен во деловен простор должен е претходно во истото место да изгради или на друг начин да обезбеди, од средствата што не се наменети за станбена изградба, приближно еднаков вселив стан.

Граѓанинот што самостојно врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните, може станот на кој има право на сопственост да го пренамени во деловен простор, ако не користи стан во општествена сопственост или не стекнал станарско право на стан во сопственост на други граѓани под услови и начин што ќе ги утврди општината.

Одобрение за пренамена од ставовите 1 и 2 на овој член дава општинскиот орган на управата надлежен за станбени работи.

Член 8

Како станбен орган, во смисла на овој закон, се смета општинскиот орган на управата надлежен за станбените работи.

Член 9

Како корисници на стан, во смисла на овој закон се сметаат: носителот на станарското право, членовите на неговото семејно домаќинство што живеат заедно со него, како и лицата што престанале да бидат членови на тоа семејно домаќинство, а останале во истиот стан.

Како членови на семејното домаќинство на носителот на станарското право се сметаат: брачниот другар, децата на носителот на станарското право и на неговиот брачен другар, внуци без родители, кои од своето раѓање живееле со носителот на станарското право, како и лицата кои носителот на станарското право според законот е должен да ги издржува, односно лицата кои според закон се должни да го издржуваат носителот на станарското право, а кои заедно со него трајно живеат.

Како станари во смисла на овој закон се сметаат: корисниците на станот, како и закупниците на деловните простории во станбената зграда.

II. СТАНАРСКО ПРАВО

Здобивање на станарско право

Член 10

Со станарско право на стан во општествена сопственост граѓанинот се здобива со денот на законитото вселување во станот врз основа на договор за користење на тој стан, односно решение на судот што го заменува тој договор.

Член 11

Граѓанинот може да има станарско право само на еден стан.

Член на семејното домаќинство не може да биде истовремено и самостоен носител на станарско право и на друг стан или дел од стан ако со овој закон не е поинаку определено.

Како користење на повеќе од еден стан се смета и ако носителот на станарското право, односно член на неговото семејно домаќинство има истовремено во местото на живеење и стан во сопственост врз кој не постои станарско право на друго лице.

Член 12

Ако едно или повеќе лица што живеат во исто семејно домаќинство се здобијат со станарско право на повеќе од еден стан, должни се во рок од 15 дена, од денот на здобивањето со повеќе од еден стан, да го известат станбениот орган и истовремено да се изјаснат на кој стан ќе го задржат станарското право.

Ако лицата од став 1 на овој член не се изјаснат на кој од становите ќе го задржат станарското право, за тоа ќе одлучи станбениот орган и истовремено ќе нареди испразнување на станот на кој им престанало станарското право.

Член 13

Ако носителот на станарското право, неговиот брачен другар или малолетните членови на неговото семејно домаќинство имаат или се здобијат со семејна станбена зграда или стан во сопственост во местото на живеење што одговара на потребите на носителот на станарското право и на потребите на членовите на неговото семејно домаќинство кои заедно со него живеат, должен е во рок од 60 дена од денот на добивањето или испразнувањето на семејната станбена зграда или станот во сопственост, со сите корисници на станот, да се исели од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на носителот на станарското право кој во постапка пред станбениот орган ќе докаже дека сопствената семејна станбена зграда или станот не одговара на неговите потреби и потребите на членовите на неговото семејно домаќинство. Во тој случај, давателот на стан на користење чиј стан го користи носителот на станарското право, ќе ја издаде семејната станбена зграда или стан, на користење за периодот додека носителот на станарското право го користи станот во општествена сопственост.

Ако давателот на стан на користење не ја издаде семејната станбена зграда или станот во сопственост на носителот на станарското право во рок од 60 дена, по завршувањето на постапката од став 2 на овој член, станбениот орган ќе ја издаде семејната станбена зграда или станот на користење за период додека носителот на станарското право го користи станот во општествена сопственост.

Сопственикот на семејната станбена зграда или станот може и пред истекот на времето на кое е склучен договорот од ставовите 2 и 3 на овој член, да бара од надлежниот суд испразнување на сопствената семејна станбена зграда или стан заради сопствено вселување.

Ако носителот на станарското право не постапи според одредбите на став 1 на овој член, станбениот орган ќе донесе решение за негово иселување од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Отуѓувањето на семејната станбена зграда, односно стан извршено во текот на постапката поведена според одредбите на овој член нема влијание врз донесувањето на одлуката за иселување ако се исполнети другите услови.

Член 14

Собранието на општината определува што се смета за место на живеење во смисла на став 1 од член 13 на овој закон.

Две или повеќе соседни општини можат договорно да определат што се смета за место на живеење во смисла на став 1 од член 13 на овој закон.

Член 15

Лице кое е сопственик на стан, односно семејна станбена зграда кој со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено го користи за одмор и закрепнување не може да се здобие со станарско право на стан во општествена сопственост.

Ако носител на станарско право, неговиот брачен другар или членовите на неговото семејно домаќинство се здобијат со повеќе од еден стан, односно семејна станбена зграда во сопственост, која тој и членовите на неговото семејство сезонски или повремено ја користат за одмор и закрепнување, должен е во рок од 60 дена од денот на здобивањето на повеќе од еден стан, односно семејна станбена зграда, со сите корисници на станот, да се исели од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Ако носителот на станарското право не постави според одредбите од став 2 на овој член, станбениот орган ќе донесе решение за негово исекување од станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

Член 16

Како стан што одговара на потребите на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство се смета станот кој земајќи ги предвид сите околности, а особено бројот на членовите на семејното домаќинство, нивната родбинска поврзаност, возраст и пол, здравствената состојба, бројот на просториите со соодветна опременост, како и можноста да биде оспособен за потребите на станување на семејното домаќинство доколку, земено во целина, битно не ги влошуваат условите за станување.

Член 17

Лицето на кое поради вршењето на работи од работниот однос или вршењето на функција од јавен интерес му е неспходно потребно да има стан во друго место, може, по исклучок, да користи стан во општествена сопственост и во тоа место додека трае таквиот работен однос или функција.

На станот од став 1 на овој член, не може да се стекне станарско право, туку неговиот корисник има само права утврдени со општиот акт на давателот на станот на користење, односно со договорот за користење на станот.

Давателот на станот на користење може со согласност на лицето од став 1 на овој член, да го издаде целиот стан или дел од станот, врз кој тоа лице е носител на станарското право на друг корисник на определено време.

Член 18

Носител на станарско право на еден стан може да биде само едно лице.

Кога договорот за користење на стан го склучил еден од брачните другари, кои живеат во заедничко семејно домаќинство, носител на станарско право е и другиот брачен другар, ако со овој закон не е поинаку определено.

Член 19

Во случај на развод на бракот, поранешните брачни другари спогодбено определуваат кој од нив ќе остане носител на станарското право.

Поранешните брачни другари можат да се спогодат да продолжат да го користат станот или тој стан да го заменат за два стана.

Ако еден од поранешните брачни другари пронајде можна замена, а другиот не се согласи на замена на станот или се огласи, а не се спогодат кој ќе се всели во кој стан, одлука за тоа донесува судот во вонпроцесна постапка по предлог на еден од поранешните брачни другари, водејќи сметка за станбените потреби на поранешните брачни другари и на членовите на нивните семејни домаќинства.

Поранешниот брачен другар може да поднесе предлог до надлежниот суд на чие подрачје е станот, во вонпроцесна постапка да одлучи кој ќе остане носител на станарското право, водејќи сметка за

станбените потреби на поранешните брачни другари, нивните деца и другите членови на семејното домаќинство, кој од брачните другари го добил станот на користење и дали го добил пред склучување на бракот или во брак, можноста за добивање на друг стан, нивната здравствена состојба, материјалните можности, како и за другите околности.

Судот пред одлучување за предлогот од став 3 на овој член определува примерен рок кој не може да биде подолг од шест месеци, во кој ќе се направи обид за замена на станот.

Член 20

Разведениот брачен другар кој престанал да биде носител на станарското право е должен, на барање на разведениот брачен другар кој останал носител на станарското право на станот, да се исели од станот заедно со членовите на своето семејно домаќинство.

На барање на давателот на станот на користење, надлежниот суд може да одлучи брачниот другар, кој останал носител на станарското право, да се пресели во друг стан што го нуди давателот на станот на користење, ако тој стан ги задоволува потребите на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство.

Член 21

Корисниците на станот кои живеат заедно со носителот на станарското право имаат право трајно и непречено лично да го користат тој стан под услови определени со овој закон.

На членовите на семејното домаќинство им припаѓа правото според став 1 на овој член и по смртта на носителот на станарското право, како и кога тој од други причини трајно ќе престане да го користи станот, освен ако престанал да го користи станот врз основа на отказ на договорот за користење на станот, раскин на тој договор или врз основа на договор за размена на тој стан или врз основа на решение на станбениот орган поради користење на човеќе од еден стан, како и во други случаи предвидени со посебни прописи.

Член 22

Кога носителот на станарското право трајно престанал да го користи станот, а во станот не останал брачен другар како носител на станарско право, членовите на неговото семејно домаќинство спогодбено меѓу себе ќе определат едно лице за носител на станарското право и за тоа ќе ја известат другата договорна страна.

Ако членовите на семејното домаќинство нема да постигнат спогодба во смисла на став 1 на овој член, давателот на станот на користење ќе определи кој од членовите на семејното домаќинство ќе биде носител на станарското право.

Ако давателот на станот на користење смета дека ниедно од лицата кои останале во станот по смртта на носителот на станарското право или кога тој од други причини трајно престанал да го користи станот, нема право да продолжи со користење на станот, во смисла на член 21 од овој закон, може со тужба до надлежниот суд да бара исекување на лицата кои останале во станот.

Член 23

Ако во случаите од член 22 на овој закон станот не бил рационално искористен, давателот на станот на користење може да бара од надлежниот суд присилно исекување на корисникот на станот.

Во случаите од став 1 на овој член давателот на станот на користење е должен на корисникот на станот да му обезбеди друг стан, кој одговара на потребите на неговото семејно домаќинство.

Права на носителот на станарското право

Член 24

Без дозвола на носителот на станарското право никој не може да се всели во неговиот стан.

Носителот на станарското право може од оправдани причини на секој корисник на станот, освен на своите малолетни деца и брачен другар да му го откаже натамошното користење на станот, оставајќи му за исекување примерен рок, кој не може да биде покус од 30 дена.

Ако корисникот на станот, на кој му е откажано натамошното користење на станот, не се исели во рокот од став 1 на овој член, носителот на станарското право може со тужба до надлежен суд, да бара негово исекување.

Член 25

Носители на станарско право можат да извршат замена на становите само со претходна писмена согласност од давателите на становите на користење.

Носителот на станарското право, на кој му е даден отказ на договор за користење на станот, не може да изврши замена се додека дадениот отказ не биде повлечен или одбиен со правосилна судска одлука.

Замена на стан не може да се врши и кога врз основа на решение на надлежниот орган мора да се руши зградата или дел на зградата во која е станот.

Договорот за замена на станови се склучува во писмена форма.

Договорот за замена на станови кој не е склучен во писмена форма, не произведува правно дејство.

Член 26

Давателот на станот на користење може да одбие да даде согласност за замена на станот само во случај ако:

1) станот е наменет за исклучително користење на определен круг лица, согласно со општиот акт на давателот на станот на користење, а носителот на станарското право кој би се вселил во тој стан не му припаѓа на тој круг лица;

2) во рок од шест месеци на носителот на станарското право му обезбедил приближно ист стан како оној во кој сака да се всели носителот на станарското право по пат на замена;

3) станот е добиен на користење по основ на работен однос до истекот на рокот од член 65 на овој закон;

4) на носителот на станарското право, кој по пат на замена би се вселил во станот, му е откажано користењето на поранешниот стан поради негова вина; и

5) со замената битно се влошуваат условите за станување на корисниците на станот.

Одбивањето на давањето согласност за замена на станот се дава во писмена форма и мора да биде образложено.

Член 27

Ако давателот на станот на користење во рок од 30 дена од кога му е поднесено барање за давање согласност не го одбие давањето согласност, ќе се смета дека дал согласност.

Носителот на станарското право на кој му е одбиено давањето согласност може во рок од 15 дена, од денот на приемот на известувањето за одбивање на давањето согласност, да поднесе предлог до надлежниот суд тој да утврди во вонпроцесна постапка дали постои право на замена.

Член 28

Давателот на стан на користење може со тужба во редовен опор да ја повлече дадената согласност за замена на стан, како и да ја побива одлуката на вонпроцесниот суд од член 27 став 2 на овој закон, ако утврди дека:

1) носителот на станарското право од неоправдани причини не го користи заменетиот стан и по истекот на рок од 30 дена по склучување на договорот за замена; и

2) со замената на становите е стекната имотна корист.

Давателот на стан на користење може да ја повлече дадената согласност и да ја побива одлуката на судот од член 27 став 2 на овој закон во рок од 30 дена, од денот на дознавањето за причините од став 1 на овој член, а најдоцна во рок од две години по извршената замена.

Во случај кога давателот на станот ќе ја повлече дадената согласност за замена на станот, односно кога одлуката на судот од член 27 став 2 на овој закон ќе биде поништена, на носителите на станарското право кои извршиле замена на становите им престанува договорот за користење на стан.

Член 29

Носителот на станарското право не може да го издава станот, односно дел од станот во кој живее на користење на друго лице.

Член 30

Станарското право може да престане само во случај и на начин предвиден со закон.

Станарското право може да престане поради отказ само од причини наведени во закон.

Член 31

Кога, врз основа на решение од надлежниот орган, носителот на станарското право и членовите на неговото семејно домаќинство треба да се иселат од станот од причини кои не можат да им се припишат во вина, тие не можат да бидат присилно иселени од станот пред да им се обезбеди вселување во друг соодветен стан, ако со овој закон не е поинаку определено.

Како соодветен стан се смета станот кој, земајќи ги предвид сите услови на станување, а особено големината, удобноста и местото на кое се наоѓа станот, битно не ги влошува условите на станувањето на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство.

Обврски на носителот на станарското право

Член 32

Носителот на станарското право при користењето на станот е должен да постанува грижливо и да го чува станот од расипување и оштетување.

Носителот на станарското право е должен да го користи станот на начин со кој на другите носители на станарското право не им се попречува мирното користење на нивните станбени простории.

Член 33

Носителот на станарското право и другите корисници на станот не смеат да го користат станот за друга цел, освен за станување.

По исклучок, носителот на станарското право и членовите на неговото семејно домаќинство одделни простории во станот можат да ги користат за вршење дозволена деловна дејност и тоа само со одобрение на станбениот орган, по претходно прибавено мислење на куќниот совет.

Условите за користење на одделни простории во станот за вршење на деловна дејност, како и дејностите што можат да се вршат во станот ги утврдува општината.

Член 34

Носителот на станарското право е должен да плаќа станарина од денот на вселувањето во станот, ако поинаку не е договорено.

Ако времето во кое станарината треба да се плаќа не е определено со договор, носителот на станарското право е должен станарината да ја плаќа месечно однапред и тоа најдоцна до петтиот ден во месецот.

Член 35

Носителот на станарското право е должен да плаќа и соодветен дел од надоместокот за користење на заедничките уреди во зградата, ако покрај станарината таков надоместок се плаќа.

Општината ќе го утврди начинот на кој се определува висината на надоместокот што одделни носители на станарското право се должни да го плаќаат за користење на заедничките уреди, како и за времето во кое тој надоместок треба да се плаќа.

Споровите околу плаќањето на трошоците за користење на заедничките уреди ги решава судот од општа надлежност.

Член 36

Носителот на станарското право ги сноси трошоците на теквниот одржување на својот стан, на начин и под услови утврдени со пропис на општината, односно со општествен договор.

Член 37

Носителот на станарското право ги сноси трошоците на поправките што во станот или на други делови од зградата ќе ги предизвика сам, по своја вина или по вина на станарите на станот.

За штетата што ќе ја предизвикаат станарите на станот по своја вина одговара носителот на станарското право солидарно со тие лица.

Член 38

Носителот на станарското право не може да врши битни измени во станот без претходно добиена писмена согласност од давателот на станот на користење.

Пред да даде согласност од став 1 на овој член, давателот на станот на користење е должен да прибави мислење од куќниот совет.

Член 39

Носителот на станарското право е должен да дозволи во станот да се вршат работи кои се неопходни за отстранување на дефектите во тој или друг стан, доколку на друг начин тие не можат да се отстранат и доколку нивното отстранување бара несоразмерно поголеми трошоци.

Поосторните во кои се вршат работите од став 1 на овој член мора да бидат доведени во првобитната состојба.

Член 40

Носителот на станарското право е должен да дозволи повремен преглед на станот во врска со примената на одредбите на овој закон од страна на овластен претставник на станбениот орган, како и давателот на стан на користење, односно претставник на самоуправната интересна заедница на станувањето.

Член 41

По престанокот на договорот за користење на станот носителот на станарското право е должен да му го предаде станот на давателот на станот на користење, односно на самоуправната интересна заедница на станувањето во состојба во која го примил, земајќи ги предвид измените до кои дошло поради редовната употреба на станот.

За примопредавањето на станот се составува записник.

Ако договорните страни не се спогодат во поглед на состојбата во која се наоѓа станот, секоја договорна страна може да бара таа состојба да се утврди во постапка за обезбедување на докази кај надлежниот суд.

III. КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Давање стан на користење

Член 42

Стан може да се даде на користење само на еден носител на станарско право.

Давателот на станот на користење го дава станот на користење во согласност со самоуправниот општ акт, односно со општиот акт за давање стан на користење со кој се уредуваат условите и начинот на давање станови на користење.

Член 43

Врз основа на пријавените потреби на работниците, а во согласност со самоуправниот општ акт, односно со општиот акт за давање стан на користење, надлежниот орган на давателот на стан на користење утврдува ред на првенство во давањето стан на користење.

Измените во редот на првенството за решавање на станбените потреби се вршат до донесувањето на одлуката за давање стан на користење.

Давателот на стан на користење е должен да поведе постапка за давање стан на користење најдоцна го рок од 30 дена од денот на здобивањето празен стан или од денот на оклучувањето договор за изградба на стан, а неговата изградба е започната.

За празен стан, во смисла на став 3 од овој член, се смета и станот во кој живее носителот на станарското право кој со правосилна одлука добил на користење друг стан.

Член 44

Со самоуправниот општ акт од став 2 на член 42 од овој закон се утврдува и обврска за здружување на сопствени средства со општествените средства заради здобивање со станарско право на стан во општествена сопственост, основите и мерилата за здружување, како и роковите и начинот на враќање на сопствените средства во согласност со заедничките основи и мерила за здружување на сопствени со општествени средства за здобивање со станарско право утврдени со Општествениот договор за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници.

Член 45

Ако давателот на стан на користење не даде празен стан на користење најдоцна за 30 дена од денот на довршувањето, односно испразнувањето на станот, должен е да ја плаќа станарината и да ги намирува другите обврски за цело време додека станот не се даде на користење.

За испразнети станови куќниот совет го известува надлежниот орган на давателот на стан на користење и самоуправната интересна заедница на станувањето.

Член 46

Работникот кој смета дека со давањето стан на користење на друго лице е повредена постапката за давање стан на користење утврдена со самоуправниот општ акт за давање стан на користење на неговата основна организација на здружениот труд, односно работната заедница, а повредата на постапката може битно да влијае врз актот за давање стан на користење или дека лицето кое добило стан на користење не ги исполнува условите предвидени со самоуправниот општ акт за давање стан на користење или дека станот е даден на користење без претходно да се донесе самоуправен општ акт за давање стан на користење или дека барањето на работникот не е внесено во листата на редот на првенство за решавање на станбените потреби, има право да потнесе прелот до надлежниот суд заради заштита на своите права.

Лицето кое се наоѓа во станот, по правосилноста на одлуката на судот за поништување на актот, со кој тој стан му е доделен на користење, ќе се смета за неоправно вселено лице.

До донесување на правосилна одлука, судот може привремено да забрани вселување во стан што е предмет на спорот.

Член 47

Давање на користење станови за службени потреби и станови за привремено сместување, се уредува со самоуправен општ акт, односно со општ акт на давателот на станот на користење.

Станови за службени потреби се сметаат оние станови чие користење е связано со вршење на службена должност и функција што ќе ја утврди давателот со самоуправен општ акт, односно со општиот

акт од став 1 на овој член (станови во згради на казнино-поправни установи, во кругот на воените казарни, аеродроми и други воени објекти, за чување на прута, брани, настojници на згради и слично).

Станови за привремено сместување се сметаат привремените работнички станови на градилиште, бараките и слично.

Договор за користење на стан

Член 48

Договор за користење на стан во општествена сопственост се склучува меѓу носителот на станарското право и самоуправната интересна заедница на станувањето, врз основа на акт на давателот на станот на користење.

Член 49

Договорот за користење на стан особено ги содржи:

- 1) назначувањето на договорните страни;
- 2) улицата и бројот на зградата во која се наоѓа станот, означувањето на станот според неговата положба во зградата и бројот на станбените простории;
- 3) актот за давање стан на користење;
- 4) висината на износот на станарината, времето во кое таа треба да се плаќа и денот кога почнува да тече станарината;
- 5) правата и обврските за користење на заедничките простории и уреди во зградата;
- 6) износот и начинот на плаќање на надоместокот за користење на заедничките простории и уреди ако тој надоместок се плаќа покрај станарината;
- 7) обврска на самоуправната интересна заедница на станувањето во поглед на инвестициониот одржување на зградата, односно станот и заедничките простории и уреди;
- 8) обврски на носителот на станарското право за тековното одржување на станот, и
- 9) местото и датумот на склучување на договорот и потписи на договорните страни.

Член 50

Договорот за користење на стан се склучува на неопределено време.

Договорот за користење на стан може да се склучи и на определено време, освен во случаите од став 3 на член 17 и став 3 на член 66 од овој закон и кога станот се доделува на привремено користење до обезбедување на друг договорен стан, односно кога надлежен орган одлучил зградата во која се наоѓа станот да се урива во рок не подолг од три години од денот на склучувањето на тој договор.

Во случаите од став 2 на овој член договорот за користење на стан склучен на определено време, останува во сила како договор склучен на неопределено време, ако не се обезбеди договорениот стан, односно ако не се отпочне со уривање на станбената зграда пред истекот на тој рок.

Член 51

Ако самоуправната интересна заедница на станувањето во рок од 30 дена од денот на поднесеното барање не склучи договор за користење на станот, надлежниот суд, по барање на лицето кое треба да го користи станот, донесува одлука во вонпроцесна постапка која го заменува договорот за користење на стан.

Одлуката донесена според став 1 на овој член го заменува договорот за користење на станот додека тој договор не биде склучен според одредбите на овој закон.

Член 52

Договорот за користење на стан се склучува во писмена форма.

Договор за користење на стан што не е склучен во писмена форма нема правно дејство.

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член важат и за измените на договорот за користење на стан.

Член 53

По склучувањето на договорот за користење на стан претставникот на самоуправната интересна заедница на станувањето е должен да му го предаде станот на користење на носителот на станарското право.

Член 54

При предавањето на станот на носителот на станарското право се составува посебен записник во кој се внесуваат податоците за состојбата во која се наоѓа станот и уредите во станот во моментот на предавањето.

Записникот го потпишуваат договорните страни.

Ако состојбата на станбените простории и неоправностите што постојат во нив не се утврдат со записник при предавањето, се претпоставува дека станот е предаден во исправна состојба.

Член 55

Носителот на станарското право може од самоуправната интересна заедница на станувањето писмено да бара да изврши неопходни поправки, заради одржување на станот или зградата во состојба во која мора да се одржува според пропишаните нормативи.

Ако самоуправната интересна заедница на станувањето не ја изврши неопходната поправка во рок од 30 дена од денот на поднесувањето барање, носителот на станарското право може сам да изврши поправка и сторените трошоци, во висина на делот на тековното одржување, да ги одбие од станарината доколку нивниот износ не го преминува едногодишниот износ на станарината.

Член 56

Носителот на станарското право може да се всели во станот по склучувањето на договорот за користење на станот ако со овој закон или со општиот акт на давателот на станот не е поинаку определено.

Член 57

Ако носителот на станарското право без оправдани причини не се всели во станот во рок од 30 дена од денот на склучувањето на договорот, тој го губи правото на користење на станот.

Во рокот од став 1 на овој член не се смета времето што на носителот на станарското право му е потребно за подготвување на станот за вселување, но не подолго од три месеци.

Член 58

Ако некое лице се всели во стан или во заеднички простории на зграда спротивно на одредбите од овој закон, секое лице може да му предложи на станбениот орган да донесе решение за испразнување на станот, односно заедничките простории.

Постапката од став 1 на овој член е итна, а се поведува и се води по службена должност.

Против решението од став 1 на овој член може во рок од три дена да се поднесе жалба која не го задржува извршувањето на решението.

Трошоците на присилното испразнување на станот и трошоците настанати во време на користење на станот без законски основ (станарина, греење, струја, вода, евентуалните оштетувања од употребата на станот и друго) паѓаат на товар на лицето кое се иселува.

Давателот на станот на користење и носителот на станарското право, односно лицето на кое е даден станот на користење, има право на надомест на штета од соодветната општествено-политичка заедница, а која настанала заради непостапување на надлежниот орган за иселување на лицата кои без правен основ се вселиле во стан.

Отказ на договорот за користење на стан

Член 59

Отказ на договор за користење на стан може да му се даде на носителот на станарското право ако:

— носителот на станарското право или друг станар го користи станот спротивно на договорот или на начин со кој на станот, заедничките простории или уреди по нивна вина им се нанесува штета;

— носителот на станарското право го издава станот, односно дел од станот во кој живее на користење на друго лице;

— носителот на станарското право или друг станар го користи станот на начин со кој му се попречува на друг станар мирното користење на станот; и

— носителот на станарското право заостане со плаќањето на станарината и другите трошоци во врска со користењето на станот за време од три месеци едноподруго или подолго време во кое и да било време на користењето на станот, освен од причина наведена во член 55 на овој закон.

Член 60

Отказ на договорот од причините наведени во член 59 од овој закон може да се даде ако носителот на станарското право претходно писмено е опоменат и ако во определениот рок не ги отстрани причините поради кои може да се даде отказ.

Упатување на писмена опомена од став 1 на овој член не е потребно, ако е со одлука на судот или со решение на управниот орган правосилно утврдена одговорноста на носителот на станарското право или на друг станар за дејствата поради кои се дава отказот.

Член 61

Отказ на договорот за користење на стан може да му се даде на носителот на станарското право и кога тој и членовите на неговото семејно домаќинство кои живееле заедно со него ќе престанат да го користат станот непрекинато подолго од шест месеци, а за тоа време престојувале во земјата.

Ќе се смета дека станот не е користен и во случај кога носителот на станарското право само повремено навраќа во станот, односно кога целиот стан го издава на друго лице.

Отказ на договор според став 1 на овој член не може да се даде на:

- лице што е повикано на служба во ЈНА;
- лице што се наоѓа на лекување; и

— лице што привремено отишло во друго место во земјата од причини наведени во член 66 на овој закон.

Член 62

Отказ на договор за користење на стан може да му се даде на носителот на станарското право и кога тој и членовите на неговото семејно домаќинство кои живеат заедно со него престанале да го користат станот непрекинато подолго од една година, а за тоа време престојувале во странство.

Отказ на договорот за користење на стан според став 1 на овој член не може да му се даде на носителот на станарското право кој престојувал во земјата или во странство од причините наведени во член 66 од овој закон.

Член 63

На носителот на станарското право не може да му се откаже договор за користење на станот затоа што не ја платил станарината или надоместокот за користење на заедничките уреди за време додека бил привремено без работа, ако за тоа време ја платил станарината и другите трошоци во врска со користењето на станот, сразмерно со износот на материјалното обезбедување што го примил за тоа време.

Како привремено невработено се смета лице кое поради привремена невработеност прима материјално обезбедување од службата за вработување на работници или кое поради истек на одредено време од објективни причини не прима такво обезбедување.

Неплатениот дел од станарината и од другите трошоци во врска со користењето на станот, носителот на станарското право е должен, кога ќе се вработи, да го намира најдоцна во рок три пати подолг од времето во кое бил привремено без работа.

Член 64

Отказот на договорот за користење на станот од причините наведени во претходните одредби на овој закон го дава самоуправната интересна заедница на станувањето, односно сопственикот на семејната станбена зграда или сопственикот на станот како посебен дел на зграда.

Член 65

На носителот на станарското право на кој му е даден станот на користење по основ на неговиот работен однос, давателот на станот на користење може да му даде отказ на договорот за користење на станот кога на носителот на станарското право му престане работниот однос врз основа на негово барање, поради самоволно напуштање на работата, поради исклучување од работната заедница или поради осуда со правосилна одлука за кривично дело на казна која по сила на закон повлекува престанок на работниот однос.

Во случаите од став 1 на овој член давателот на станот на користење може да го откаже договорот за користење на стан најдоцна три месеци по престанокот на работниот однос на носителот на станарското право.

Одредбите од став 1 на овој член не се применуваат ако носителот на станарското право подолго од 10 години бил во работен однос со давателот на станот на користење.

На работникот кој има 20 години вкупен работен стаж, а подолго од пет години работи во основната организација на здружениот труд или во друга организација, односно заедница во која добил стан на користење, не може да му престане станарското право според одредбите од став 1 на овој член.

На работникот избран, односно именуван на самоуправна јавна или друга општествена функција чие вршење бара привремено да му престане работниот однос во организацијата на здружениот труд или во друга организација, односно заедница не може да му престане станарското право според одредбите од став 1 на овој член.

Договорот за користење на стан, склучен по основ на работниот однос, не може да му се откаже на носителот на станарското право поради пензионирање.

Член 66

Лицата кои одат на работа во друго место во земјата или во странство, го задржуваат своето станарско право за време на тоа отсуство, но најдолго 10 години.

Лицата кои одат во странство на школување, специјализација, давање на уметнички приредби, приредување изложби или на лекување го задржуваат станарското право, но најдолго пет години.

Лицата од ставовите 1 и 2 на овој член се должни најмалку 30 дена пред одењето во друго место во земјата или во странство за тоа да го известат давателот на станот на користење и за времето за кое давателот на станот на користење може, со согласност на носителот на станарското право, да го издаде целиот стан или дел од станот на користење на определено време.

Ако носителот на станарското право целиот стан или дел од станот го издаде на користење, спротивно на став 3 од овој член, секое лице може да бара иселување на вселеното лице врз основа на одредбите на член 58 од овој закон.

Член 67

Отказ на договорот за користење на стан се дава на носител на станарско право кој ќе добие кредит за купување, односно изградба, доградба, надградба или реконструкција на сопствена станбена зграда или стан од оредствата наменети за станбена изградба.

Давателот на кредитот од став 1 на овој член е должен во рок од 60 дена од склучувањето на договорот за користење на кредитот да го известат давателот на станот на користење чиј стан користи корисникот на кредитот.

Член 68

Отказ на договорот за користење на стан му се дава на носителот на станарското право со тужба, која се поднесува до надлежниот суд.

Споровите по тужба за отказ на договор за користење на стан се итни.

Член 69

Одлуката со која се усвојува отказот на договор за користење на стан не може присилно да се изврши додека не истече рокот што ќе го определи судот за доброволно извршување на одлуката, а кој не може да биде пократок од 15 дена, ниту подолг од 30 дена од денот на доставувањето на правосилната одлука на носителот на станарското право, освен во зимскиот период.

Член 70

Договорот за користење на стан престанува ако зградата во која е станот мора да се урива врз основа на правосилно решение за експропријација, односно врз основа на правосилно решение од надлежниот орган како склона на паѓање или врз основа на решението со кое се утврдува дека станот не одговара на хигиенските услови за живеење.

Во случаите од став 1 на овој член на носителот на станарското право не му се дава отказ на договорот за користење на стан, а неговото исекување и исекувањето на другите корисници и станари се врши врз основа на решението на станбениот орган.

Исекувањето на носителот на станарското право и другите корисници, од причините наведени во став 1 на овој член, може да се изврши по обезбедувањето на друг, соодветен стан, ако со посебен закон не е поинаку определено.

Член 71

Носителот на станарското право може договорот за користење на стан да го откаже секогаш не наведувајќи ја причината за отказот на договорот.

Носителот на станарското право го откажува договорот по писмен пат.

Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена.

Член 72

Носителот на станарското право може да го повлече својот отказ на договорот за користење на стан се додека давателот на станот на користење не го издаде тој стан на друго лице.

Член 73

Обврската на носителот на станарското право поради засновање на работен однос на неопределено време или поради преселување му е даден на користење стан на друго место, членовите на неговото семејно домаќинство, како и неговите родители кои три години пред неговото исекување живееле со него во заедничко домаќинство, го задржуваат станарското право на поранешниот стан.

Ако на носителот на станарското право поради засновање на работен однос на неопределено време или поради преселување му е даден на користење стан на друго место, членовите на неговото семејно домаќинство, како и неговите родители кои три години пред неговото исекување живееле со него во заедничко домаќинство, го задржуваат станарското право на поранешниот стан.

Ако во случајот од став 2 на овој член станот останува нерационално искористен, давателот на станот на користење може да бара присилно исекување на членовите на неговото семејно домаќинство, односно на родителите под услов да им обезбеди друг стан кој одговара на нивните потреби.

Член 74

Договорот за користење на стан склучен на определено време престанува со истекот на времето на кое е склучен.

Ако по истекот на времето на кое е склучен договорот, станот не биде испразнет и предаден, давателот на станот на користење може да поднесе тужба до надлежниот суд за испразнување на станот.

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА СОПСТВЕНИКОТ НА СЕМЕЈНА СТАНБЕНА ЗГРАДА

Член 75

Сопственикот на семејна станбена зграда може стан во својата зграда да издаде на користење доколку не го користи сам или членовите на неговото семејно домаќинство.

Општината може да донесе пропис со кој ќе се регулираат условите и начинот на издавање на користење на станови во сопственост на граѓаните.

Член 76

Корисникот на станот од член 75 на овој закон не се здобива со станарско право, туку само со правата и обврските утврдени со договорот за користење на станот.

Корисникот на станот не може да ги даде на друго лице ниту во целина ниту делумно станбените простории што ги користи врз основа на договорот за користење на станот доколку со тој договор не е поинаку определено.

Член 77

Договорот за користење на стан меѓу сопственикот на семејна станбена зграда, односно стан и корисникот на станот се склучува во писмена форма.

Договорот од став 1 на овој член ги содржи елементите од член 49 став 1 на овој закон, со исклучок на точките 3, 7 и 8.

Освен елементите од став 2 на овој член договорот за користење на стан во сопственост на граѓаните содржи и одредби за времето на кое е склучен договорот и за отказниот рок.

Член 78

Со договорот за користење на стан во сопственост на граѓаните може да се предвиди давателот на станот на користење да има право да го откаже договорот за користење на стан и поради тоа што во станот има намера да се всели сам, неговите полнлетни деца или неговите родители.

Отказот од став 1 на овој член не може да се даде пред истекот на една година сметано од денот на склучувањето на договорот, со отказан рок кој не може да биде пократок од три месеци.

Член 79

Договорот за користење на стан се склучува на определено или неопределено време.

Договорот за користење на стан склучен на определено време не може да биде пократок од една година.

По исклучок, само по барање на корисникот на станот, договорот може да се склучи и на пократок рок.

Член 80

Договорот за користење на стан склучен на определено време престанува со истекот на времето за кое е склучен.

Член 81

Корисникот на станот може договорот за користење на стан да го откаже секогаш не наведувајќи ја причината за отказ на договорот.

Отказот од став 1 на овој член се врши по писмен пат.

Отказниот рок не може да биде пократок од 30 дена.

Член 82

Договорот за користење на стан склучен на неопределено време престанува врз основа на отказ.

Отказот на договорот се дава во рокот определен со договорот кој не може да биде пократок од три месеци.

Отказот од став 2 на овој член се дава со отказан налог преку надлежниот суд.

На постапката по приговорот соодветно се применуваат прописите на процесната постапка кои се однесуваат на платниот налог.

Член 83

Сопственикот на семејна станбена зграда е должен примерок од договорот да му достави на станбениот орган.

Член 84

Општината може да го утврди највисокиот износ на станарината.

Член 85

Сопственикот на семејна станбена зграда има право да се всели во празен стан во својата зграда.

Ова право сопственикот го има без оглед на тоа дали тој користи стан во таа или во некоја друга зграда, како и без оглед на тоа дали станот со неговото живеење во него ќе биде рационално искористен.

Член 86

Ако повеќе сопственици на семејна станбена зграда истовремено имаат намера да се вселат во празен стан, во случај на спор решава надлежниот суд во вонпроцесна постапка.

Член 87

Сопственикот на семејна станбена зграда има право станот што го користи во своја или друга зграда да го замени за друг овој стан.

Сопственикот има право на тоа ако на носителот на станарското право му понуди во замена друг стан кој земајќи ги предвид условите на станување, а посебно големината, удобноста и местото на кое се наоѓа станот, битно не ги менува условите на станувањето на носителот на станарското право и на членовите на неговото семејно домаќинство.

Сопственикот има право, според одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член, да изврши замена на станот и заради вселувањето на свое полнолетно дете или родители.

Член 88

Ако повеќе сосопственици на семејна станбена зграда бараат замена на своите станови за ист стан во таа зграда за тоа кој сосопственик има право на замена на тој стан, одлучува надлежниот суд во вонпроцесна постапка.

Член 89

Ако носителот на станарското право не се согласи со замена, сопственикот на семејната станбена зграда може своето право на замена да го оствари пред надлежниот суд во вонпроцесна постапка.

Член 90

Сопственикот на семејна станбена зграда по чие барање се врши замената на становите, ги сноси и трошоците на преселувањето на носителот на станарското право.

Сопственикот е должен, по барање на носителот на станарското право, износот на тие трошоци пред преселувањето да го положи во депозит кај надлежниот суд на чие подрачје се наоѓа станот што го добива сопственикот во замена.

Висината на износот на трошоците ја определува надлежниот суд во вонпроцесна постапка, доколку странките не се спогодиле за тоа.

Член 91

Правата и обврските што му припаѓаат на сопственикот на семејната станбена зграда, му припаѓаат и на сопственикот на стан како на посебен дел од зграда.

Вишок на станбен простор**Член 92**

Со општествен договор се утврдуваат мерила за рационално користење на стан имајќи ја предвид функционалноста на станот и бројот на корисниците на станот, како и нивната возраст, пол, занимање и слично и начинот на плаќање и користење на надоместокот за користење на дел од станот кој претставува вишок на станбен простор.

Член 93

Сопственикот кој живее во семејна станбена зграда, односно стан кој е предмет на присилна про-

дажба заради долг го задржува правото на станување, но најдолго две години од денот на извршувањето на присилната продажба со права и обврски на носителот на станарско право.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 94**

Со парична казна од 20.000 до 30.000 ќе се казни организација на здружениот труд и друго правно лице кое:

1) ќе даде празен стан на двајца или повеќе носители на станарско право (член 42 став 1 и член 110);

2) во рок од 30 дена не поведе постапка за давање празен стан на користење (член 43 став 3); и

3) установе нови состанарски односи спротивно на член 112 став 1 од овој закон.

Со парична казна од 5.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член одговорно лице на организацијата на здружениот труд и на другото правно лице.

Член 95

Со парична казна од 3.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок лице кое:

1) не го извести станбениот орган дека се здобило со станарско право на повеќе од еден стан (член 12 став 1);

2) во рокот од член 13 на овој закон не се исели од станот кој го користи врз основа на договор за користење на стан или не го извести давателот на станот, односно станбениот орган дека има во сопственост стан кој не одговара на неговите потреби и потребите на членовите на неговото семејно домаќинство кои со него заедно живеат;

3) издава стан или дел од станот спротивно на одредбите на член 17 став 3 од овој закон;

4) склучува договор за замена без писмена согласност на двајцата даватели на станот (член 25 став 1);

5) заменува стан спротивно на одредбите на член 25 од овој закон;

6) стан или дел од станот издава на друго лице (член 29);

7) го користи станот спротивно на одредбите на член 32 од овој закон;

8) го користи или издаде станот за вршење на деловна дејност без одобрение (член 33);

9) изврши измени во станот без претходно добиена писмена согласност од давателот на станот на користење (член 38);

10) нема да дозволи во неговиот стан да се извршат работите од член 39 на овој закон;

11) нема да дозволи повремен преглед на станот од овластен претставник (член 40);

12) по престанокот на станарското право нема да го прелазе станот на давателот на станот на користење, односно на самоуправната интересна заедница на станувањето (член 41);

13) ќе се всели во стан за кој сулот понел одлука за привремена забрана за вселување (член 46 став 3);

14) ќе се всели во стан или во заемнички простории на зграда спротивно на одредбите од член 56 на овој закон;

15) целиот или дел од станот го издава на користење спротивно на став 3 од член 66 на овој закон;

16) не го достави договорот за користење на стан до станбениот орган (член 83);

17) за дејствие од точка 3 на став 1 на член 94 од овој закон; и

18) нема да дозволи вршење на поправки во стан заради извршување на состанарски делови во станот (член 111 став 2).

Член 96

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице кое:

1) издава или користи простории наменети за станување за деловни простории (член 7 став 2);
2) празен стан нема да го издаде на користење по рокот од три месеци, откако станот останал празен (член 43 став 3);

3) доделило станбен кредит, а за тоа не го известило давателот на стан чиј стан користи корисникот на кредитот (член 67 став 2);

4) по влегувањето во сила на овој закон празен стан издава на користење на повеќе носители на станарско право (член 110); и

5) издадо на користење стан спротивно на општиот акт на давателот на стан на користење (член 42 став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во правното лице.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 97

Постојните договори за користење на стан, склучени пред денот на влегувањето во сила на овој закон, остануваат во сила.

На правата и обврските што произлегуваат од постојните договори ќе се применуваат одредбите на овој закон.

Член 98

Давателот на стан во општествена сопственост со слободно договорена станарина, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, со општ акт ќе ги уреди односите со корисниците на овие станови.

Член 99

Корисниците на стан во семејни станбени згради и станови како посебни делови на згради во сопственост на граѓани, ги имаат сите права и обврски на носител на станарско право ако во станот се вселени врз основа на акт од надлежниот орган или на станот стекнале станарско право.

Сопствениците на семејни станбени згради и станови од став 1 на овој член ги имаат правата на давателот на станот на користење.

Член 100

На лицето кое стекнало статус на заштитен потстанар според прописите што важеле до влегувањето во сила на овој закон, односно што станбената просторија ја користи врз основа на акт од станбениот орган или што станбената просторија почнало да ја користи пред 14 јули 1954 година или што надоместокот на користење на станбената просторија го плаќадо непосредно на организацијата за стопанисување со станбени згради или со станот, кој не е носител на станарското право на станот во кој таа просторија се наоѓа, му се признава овојство на составар, согласно со членовите од 108 до 111 на овој закон.

Член 101

Ако до влегувањето во сила на овој закон постапката не е правосилно завршена, таа ќе се доврши според прописот што се применува до влегувањето во сила на овој закон.

Ако против решението донесено според одредбите на Законот за станбени односи („Службен лист на СФРЈ“ број 11/66 и 32/68), кои одредби престанаа да важат со денот на влегувањето во сила на овој закон, е изјавена жалба или против таквото решение е изјавена жалба пред влегувањето во сила на овој закон, а до неговото влегување во сила не е донесено решение по жалбата, решението по жалбата ќе се донесе според одредбите на Законот за станбени односи што престанаа да важат со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Ако во случајот од став 2 на овој член решение се донесе и предметот му се врати на првостепениот орган на повторна постапка по влегувањето во сила на овој закон, постапката ќе продолжи и предметот ќе се расправи според одредбите на овој закон.

Член 102

Ако едно или повеќе лица кои живеат во исто семејно домаќинство се здобиле со станарско право на повеќе од еден стан, се должни во рок од 15 дена, од влегувањето во сила на овој закон, да го известат станбениот орган и истовремено да се изјаснат на кој стан ќе го задржат станарското право.

Ако лицата од став 1 на овој член не се изјаснат на кој од становите ќе го задржат станарското право, станбениот орган ќе постапи според одредбите на член 12 став 2 од овој закон.

Член 103

Носител на станарското право или член на неговото семејно домаќинство кој заедно со него живее што има во сопственост семејна станбена зграда или стан во местото на живеењето до денот на влегувањето во сила на овој закон, а користи стан врз основа на договор за користење на стан, должен е во рок од 60 дена, од денот на влегувањето во сила на овој закон, да го ослободи станот што го користи врз основа на договор за користење на стан.

На случаите од став 1 на овој член ќе се применуваат одредбите на член 16 од овој закон.

Член 104

Носителот на станарското право, неговиот брачен другар или членовите на неговото семејно домаќинство кои на денот на влегувањето во сила на овој закон, имаат во сопственост повеќе од еден стан, односно семејна зграда која тој со членовите на своето семејно домаќинство сезонски или повремено ја користи за одмор и закрепнување е должен во рок од една година да се исели од станот што го користи врз основа на договорот за користење на станот.

Ако носителот на станарското право не се исели од станот во рок од став 1 на овој член, станбениот орган ќе донесе решение за неговото иселување од станот што го користи врз основа на договорот за користење на стан.

Член 105

Општините се должни да ги донесат своите прописи во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во рокот од став 1 на овој член давателите на користење на станот во општествена сопственост се должни да ги донесат своите општи акти за доделување станови на користење.

Член 106

Давателите на стан на користење се должни, во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, да ги усогласат своите самоуправни општи акти, односно општите акти со одредбите на овој закон.

Член 107

За становите што се издаваат на користење според одредбите на член 13 ставови 2 и 3, член 17 став 3 и член 66 став 3 на овој закон се плаќа станарина утврдена според критериумите по кои се утврдува станарината за становите во општествена сопственост, а давателот на станот на користење се обврзува еден примерок од договорот да му достави на станбениот орган.

Состанарски односи

Член 108

Состанарските односи што постоеле на денот на влегувањето во сила на овој закон остануваат во сила.

Член 109

Состанарот е носител на станарското право во поглед на оние станбени простории што ги користи како состанар.

Член 110

По влегувањето во сила на овој закон празен стан може да му се даде на користење само на еден носител на станарско право.

Член 111

Давателот на стан на користење во кој постојат состанарски односи може, во согласност со градежните прописи, да врши преправки во станот со цел за издвојување на состанарските делови на станот.

На вршењето преправки на станот станарите не можат да се противат, ако со тие преправки не се влошуваат условите на нивното живеење.

Член 112

Ако еден оостанар се исели, просториите што тој ги користел не можат да му се дадат на користење на нов состанар.

Во тој случај другиот оостанар се проширува и во станбените простории што останале празни и по негово барање станбениот орган со решение го потврдува проширувањето.

Давателот на станот на користење може на состанарот што се проширил да му го откаже договорот за користење на стан, ако му обезбедил друг стан што му одговара на делот на станот што го користел како состанар.

Член 113

Кога по иселувањето на еден состанар ќе останат во станот двајца или повеќе оостанари, овие оостанари имаат право спогодбено да определат кој од нив ќе ги користи испразнетите простории.

Ако состанарите не се спогодат во смисла на став 1 од овој член станбениот орган ќе донесе решение испразнетите простории да му се отстапат на еден од состанарите или на определен начин да се распределат меѓу сите или некои состанари, водејќи притоа сметка за станбените потреби на одделни состанари.

Ако еден од состанарите е сопственик на семејната станбена зграда или сопственик на станот, во просториите што останале празни со иселувањето на оостанарот се проширува сопственикот.

Член 114

Состанарот плаќа станарина според станбената површина што одвоено ја користи.

Станарината за станбените простории што ги користи заедно со другите состанари, состанарот ја плаќа сразмерно со бројот на станарите што заедно со него ги користат тие простории според вкупниот број на лицата кои ги користат тие заеднички простории.

При определувањето на станарината што ќе ја плаќаат одделни состанари се земаат предвид и разликите што постојат меѓу одделни состанари во поглед на користењето на помошните простории (бања, кујна, просторина за остава и слично).

Член 115

Состанарот има право да изврши замена на станбените простории што ги користи како состанар.

Договорот за замена го олобврзува станбениот орган на општината по претходно сослушување на другите состанари.

Органот од став 2 на овој член може да го одбие барањето за олобврзување на договорот за замена само ако друг состанар се противи на замената поради што неговите услови за живеење во станот значително би се влошиле со оглед на бројот на лицата што врз основа на замената треба да се вселат или со оглед на други околности или ако некое од лицата кое треба да се вселат боледува од хронична заразна болест.

Член 116

Состанарот не може без согласност со другите оостанари да му даде на користење на потстанар простории во овој дел од станот, односно не може во тој дел од станот да земе друго лице освен брачниот другар или лице кое според законот е должен да го издржува.

Ако состанарот прима во својот дел од станот друго лице противно на одредбите од став 1 на овој член, другиот состанар може, во рок од 30 дена од донесувањето на нивното вселување да бара нивно иселување согласно со одредбите на член 58 од овој закон.

Член 117

Состанарот може да бара да се исели од станот друг состанар од кого е попречуван во мирното користење на станот.

Иселување на состанар според став 1 на овој член може да се бара под услови што со овој закон се определени за отказ на договор за користење на стан поради тоа што носителот на станарското право му пречи на друг носител на станарското право во мирното користење на станот.

Член 118

Сите спорови меѓу оостанарите што произлегуваат од состанарскиот однос ги решава надлежниот суд.

875.

Врз основа на член 86 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ број 17/88 — Пречистен текст) и член 67 од Деловникот на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 22 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР МАКЕДОНИЈА И ЗА НИВНОТО ИМЕНУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СР Македонија и за нивното именување („Службен весник на СРМ“ бр. 19/86, 30/86, 41/87 и 16/88), во членот 3, став 2 точките 8, 10-а, 13 и 14 се менуваат и гласат:

„8. Зоран Поповски, член на Претседателството на РК ССММ.

10-а. Петар Димитриевски, претседател на РК СРВСМ.

13. генерал-мајор Драгољуб Симоновиќ, началник на Штабот на Скопската армска област.

14. полковник Петар Вероновиќ, началник на Републичкиот штаб за територијална одбрана.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“

Бр. 08-941

25 ноември 1988 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

876.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 6 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за стапката на придонесот.

несот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување од 1 октомври до 31 декември 1988 година, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3730/1
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
Иван Аврамовски, с. р.

877.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 6 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО
СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД
1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ
1988 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 октомври до 31 декември 1988 година, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3731/1
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

878.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 6 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО
СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА
1989 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување, што се смета со зголемено траење за 1989 година, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за

пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3732/1
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд
Иван Аврамовски, с. р.

879.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 6 декември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО
ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД
ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИД-
СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување за 1989 година, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 21-3733/1
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
Иван Аврамовски, с. р.

880.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈА-
НАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Ресен, во износ од 126.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Ресен и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2449/4
24 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

881.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на општината Кратово, во износ од 68.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Кратово и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2449/5
24 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

882.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на општината Винаца во износ од 120.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Винаца и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2449/3
24 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

883.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Берово, во износ од 120.000.000 динари потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати најдоцна до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Берово и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2449/1
24 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

884.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 49/87), а во врска со член 53, став 1 точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на општината Кичево, во износ од 220.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Кичево и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2449/2
24 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

885.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 49/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет

на Собранието на општината Крушево, во износ од 86.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината ќе ја врати најдоцна до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Крушево и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2449/6
24 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

886.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

1. За помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод се назначува инж. Тасе Стојов, началник на Хидролошкото одделение во Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2181/2
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

887.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За виши советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Душан Стојанов, самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2240/2
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

888.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/81 и 20/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Ленче Мицајкова повторно се назначува за советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17/2240/3
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

889.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се именува Борислав Наумовски, досегашен член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и претседател на Републичкиот комитет за култура, сметано од 1 ноември 1988 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2158/2
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

890.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76, 18/82 и 37/86), Републичкиот комитет за труд, здравство и социјална политика, на седницата одржана на 16 ноември 1988 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 1989 ГОДИНА

Во 1989 година имунизацијата ќе се спроведува континуирано и по епидемиолошки индикации:

I. Задолжителна имунизација ќе се спроведува континуирано против: туберкулоза (Tuberculosis), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), голема кашлица (Pertussis), детска парализа (Poliomyelitis an. acuta), мали сипаници (Morbilli), заушки (Parotitis) и црвенка (Rubeola) — за сите лица од определена возраст според оваа програма.

II. Задолжителна имунизација ќе се спроведува по епидемиолошка индикација против: мали сипаници (Morbilli), туберкулоза (Tuberculosis), беснило (Lyasa), жолта треска (Faebris Flava), колера (Cholera), црвен тифус (Tuphus abdominalis) и тетанус (Tetanus).

Задолжителна имунизација против заразните болести од точка I се спроведува исклучително на перманентен начин — континуирано во текот на целата година, а против детска парализа од 1 јануари до 30 јуни и од 1 ноември до 31 декември 1989 година со тритипна вакцина, согласно член 7 од Правилникот за условите и начинот за вршење на задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразни болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/85).

1. КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗАЦИЈА

1. Имунизација против туберкулоза:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца без тестирање до крајот на првата година од животот;

2) на сите лица од навршена прва година до навршени 13 години со претходно тестирање кои примарно не се вакцинирани, ако не реагираат на туберкулин или кај кои реакцијата на туберкулин во пречник е помала од 6 mm.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица на 7 години од животот, односно во првото одделение на основното училиште со претходно тестирање;

2) на сите лица на 13 години од животот односно во завршното одделение на основното училиште со претходно тестирање.

2. Имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1988 година до 30. IX. 1989 година на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца до навршена петгодишна возраст, кои дотогаш не се уредно вакцинирани, а не прележале голема кашлица.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1988 година против дифтерија, тетанус и голема кашлица, на возраст определена со календарот за имунизација;

2) на сите деца комплетно вакцинирани до петгодишна возраст, ако од вакцинацијата поминало најмалку една година, а не повеќе од две години;

3) на сите деца во четвртата година на возраст, против голема кашлица ако претходно биле вакцинирани и ревакцинирани според календарот за имунизација.

3. Имунизација против дифтерија и тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца до петгодишна возраст кои уредно не се вакцинирани, а ја прележале големата кашлица;

2) на сите деца родени од 1975 година кои не биле уредно вакцинирани против дифтерија и тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во седмата и четиринаесеттата година, кои порано уредно се вакцинирани и ревакцинирани против дифтерија и тетанус според календарот за имунизација;

2) на сите деца до четиринаесетгодишна возраст, вакцинирани првпат во 1988 година против дифтерија и тетанус, ако од вакцинирањето поминала една година.

Имунизацијата на лица постари од 7 години се врши со посебна Ди-Те вакцина (про адултис).

4. Имунизација против тетанус:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите лица од навршени четиринаесет години до навршени 18 години, кои порано не биле имунизирани против тетанус.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите лица во осумнаесеттата односно во завршната година од средното насочено образование, кои претходно биле имунизирани и реимунизирани против тетанус со вакцина Ди-Те-Пер односно Ди-Те или Те;

2) на сите лица од четиринаесет години до осумнаесет години возраст кои во 1988 година биле за прв пат имунизирани против тетанус, ако од имунизирањето поминала една година.

5. Имунизација против детска парализа:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца родени од 1. X. 1988 година до 30. IX. 1989 година, според календарот за имунизација;

2) на сите деца родени од 1. I. 1975 до 30. IX. 1988 година кои порано не биле вакцинирани.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца комплетно вакцинирани во 1988 година, ако од вакцинирањето поминала една година;

2) на сите деца во седмата година, односно при запишување во првото одделение на основното училиште и во четиринаесеттата година, односно во завршното одделение на основното училиште.

6. Имунизација против мали сипаници:

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршени 14 годишна возраст, кои не прележале мали сипаници, по правило имунизацијата мора да се изврши најдоцна до наполнисти 18 месеци возраст.

Б. Ревакцинирање се врши:

1) на сите деца во I одделение во почетокот на училишната година, а најдоцна до крајот на октомври и тоа пред имунизацијата од дифтерија, тетанус и детска парализа.

7. Имунизација против заушки и црвенка (рубеола):

А. Вакцинирање се врши:

1) на сите деца од навршени 12 месеци до навршени две години живот и тоа со еднократно вакцинирање.

Вакцинирањето се врши, по правило, истовремено со вакцинирањето против мали сипаници, со давање на комбинирана вакцина.

2) имунизација против рубеола кај сите женски деца во VIII одделение, односно 14 годишна возраст.

Покрај контраиндикациите предвидени во член 13 од Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серопротифакса и хемиопротифакса против заразни болести и за лица кои подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/85), како контраиндикации за имунизација против заразни заушки и црвенка се сметаат прогресивно евалуативните заболувања на централниот нервен систем.

Имунизацијата против определените заразни болести во оваа програма се врши по следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Возраст на лица што подлежат на имунизација	Болест против која се врши имунизација	Вакцинација Ревакцинација
до 1 година	Туберкулоза (без тестирање)	вакцинирање
4, 5 и 6 м	Дифтерија, тетанус, пертусис (3 дози)	вакцинирање
4, 5, 1/2 и 7 м.	Детска парализа (3 дози тритипна вакцина)	вакцинирање
13 месеци	Мали сипаници, заушки, црвенка	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија, тетанус, пертусис	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (1 доза)	I ревакцинирање
4 години	Пертусис (1 доза)	II ревакцинирање
7 години	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
(I одделение)	Морбили	I ревакцинирање
	Детска парализа (1 доза)	II ревакцинирање
	Дифтерија — тетанус (1 доза)	II ревакцинирање
13 години	Туберкулоза (со тестирање)	II ревакцинирање
14 години	Рубеола (само за женски деца)	имунизација
14 години	Детска парализа (1 доза)	III ревакцинирање
	Дифтерија, тетанус (1 доза)	III ревакцинирање
18 години*	Тетанус (1 доза)	IV ревакцинирање

* или во завршната година од средното насочено образование

II. ИМУНИЗАЦИЈА ПО ЕПИДЕМИОЛОШКА ИНДИКАЦИЈА

1. На задолжителна имунизација против мали сипаници ако постои епидемиолошка индикација подлежат лица од наполнети 10 до 12 месеци, со тоа што таквите лица треба повторно задолжително да се вакцинираат по наполнети 15 месеци, а најдоцна до наполнети 2 години возраст.

На имунизација против мали сипаници подлежат и лица од наполнети 18 месеци до наполнети 14 години возраст што се вакцинирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување на вакцинираните, епидемија на мали сипаници кај децата од таа возраст), што ги утврдил надлежниот орган во Републиката и ако од претходното вакцинирање против мали сипаници изминало повеќе од една година.

2. На задолжителната имунизација против туберкулоза подлежат лица до 25 години возраст кои се изложени на туберкулозна инфекција (контакти во семејството со заболени од туберкулоза и лица кои почнуваат со работа во организации на здружен труд на здравството што се занимаваат со дијагностика и лекување на туберкулоза).

3. На задолжителна имунизација против тетанус подлежат сите лица над 18 годишна возраст во случај на повреда, ако дотогаш против тетанус не се вакцинирани или комплетно вакцинирани, нема доказ за вакцинирањето или поминале повеќе од 10 години од вакцинирањето.

Имунизацијата против тетанус за овие лица се врши согласно член 22, 27, 47 и 48 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса против заразните болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

4. На задолжителна имунизација против беснило подлежат сите лица изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа:

а) на лице каснато или на друг начин повредено од бешне и на беснило сомнително диво или домашно животно;

б) лице каснато од куче или мачка на непознат имател кои не можат да се држат под десетдневна ветеринарска контрола;

в) лице каснато од куче или мачка што во рок од десет дена од дејството на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пловисаат, ќе бидат убиени или ќе заскатаат;

г) лице што можело да се зарази со вирус на беснило преку слезницата или оштетување на кожата;

д) лице повредено при работа со материјал контаминиран со вирус на беснило.

Имунизација против беснило се врши согласно член 37, 38, 39, 45 и 46 од Правилникот за условите и начинот на вршењето задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса против заразните болести и за лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

5. На задолжителна имунизација против жолта треска подлежат лица што патуваат во земја во која постои таа болест или во земја која бара имунизација против таа болест.

6. Против колера — за лица кои патуваат во земја која бара имунизација против истата.

Имунизација против колера и жолта треска се врши согласно член 40 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителна имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса против заразните болести и на лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

7. На задолжителна имунизација против црвен тифус подлежат:

1) лица вработени на чистење на канализација, чистење на септички јами, отстранување на фекалии и други отпадни материји од населби;

2) лица што живеат во заедничко домаќинство со бацилоносител на црвен тифус;

3) лица според епидемиолошки индикации што ќе ги утврди надлежниот орган во Републиката.

Имунизација против црвен тифус се врши согласно членовите 41, 42, 43 и 44 од Правилникот за условите и начинот на вршењето на задолжителната имунизација, серопрофилакса и хемиопрофилакса против заразните болести и на лица што подлежат на таа обврска („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/85).

Програмата ќе се финансира од средствата што се обезбедуваат со Програмата за спроведување на задолжителни видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија за 1989 година.

III. Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 01-1912/2

21 ноември 1988 година

Скопје

Претседател на
Републичкиот комитет за труд, здравство
и социјална политика,
проф. д-р Тито Беличанец, с. р.

891.

Врз основа на член 37 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) и член 45 од Деловникот на Општествениот совет за прашања на општественото уредување, Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување, на седницата одржана на 9 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување со мандат од една година, се избира Владо Камбовски, потпретседател на Извршниот совет на Социјалистичка Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 28-1/24

3 декември 1988 година

Скопје

Претседател на Советот,
Павле Георгиевски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

252.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување од 1 октомври до 31 декември 1988 година се утврдува на 13,30 насто.

Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личен доход за пензиско и инвалидско осигурување се зема остварениот личен доход на работниците во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

Член 3

За осигурениците за кои се утврдува само чистиот личен доход придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 02-3438/1

17 ноември 1988 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

253.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 1 ОКТОМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 октомври до 31 декември 1988 година се утврдува по стапки од:

а) 6,65 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;

б) 4,43 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;

в) 3,32 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;

г) 2,22 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци;

д) 1,11 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.

Член 2

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување што се смета со зголемено траење се пресметува од личниот доход на вработените на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење и го плаќаат самоуправните организации и заедници од својот доход

Член 3

Уплатата на придонесот од доходот по стапките од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши при поднесувањето на периодичните пресметки и завршната сметка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 02-2339/1

17 ноември 1988 година

Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

254.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход за пензиско и инвалидско осигурување од 1 јануари 1989 година се утврдува на 13,70 насто.

Член 2

Како основа за пресметување и плаќање на придонесот од личен доход за пензиско и инвалидско осигурување се зема остварениот личен доход на работниците во организациите на здружениот труд и во другите самсуправни организации и заедници.

Член 3

За осигурениците за кои се утврдува само чистиот личен доход придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесот од личниот доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 02-3653/1
17 ноември 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

255.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) и член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 јануари 1989 година, се утврдува по стапки од:

- а) 7,85 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;
- б) 5,23 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;

в) 3,92 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;

г) 2,62 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци;

д) 1,31 насто за вршење на работи и работни задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.

Член 2

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување што се смета со зголемено траење се пресметува од личниот доход на вработените на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење и го плаќаат самоуправните организации и заедници од својот доход.

Член 3

Уплатата на придонесот од доходот по стапките од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши при поднесувањето на периодичните пресметки и завршната сметка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 02-3652/1
17 ноември 1988 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиновска, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

256.

Врз основа на член 28 став 1, а во врска со член 39 став 1 од Законот за избор на членови на делегациите и делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81), претседателот на Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I

Се распишуваат дополнителните избори за избор на еден делегат во Соборот на делегатите на корисници на услуги — работници во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, од делегатската единица број 19 — Обштина на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Гостивар.

II

Дополнителните избори ќе се одржат најдоцна до 15 март 1989 година, според новата листа на кандидатите.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови почнуваат да течат од 26 декември 1988 година.

IV

За спроведувањето на ова решение се грижи Изборната комисија на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Гостивар.

Бр. 08-2242/1
7 декември 1988 година
Скопје

Претседател,
д-р Кирил Апостолов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

257.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), член 47 точка 5 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ЦЕНЗУСОТ И ИЗНОСОТ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Висината на цензусот за користење право на додаток на деца во 1989 година изнесува:

- за прва цензусна група до 75.600 динари,
- за втора цензусна група од 75.610 до 126.000 динари.

Член 2

Висината на цензусот за користење право на додаток на деца за самохран родител со деца во 1989 година изнесува:

- за прва цензусна група до 113.400 динари,
- за втора цензусна група од 113.410 до 189.000 динари.

Член 3

Износите од член 1 и 2 од оваа одлука се однесуваат на месечниот приход остварен по член на семејството во 1988 година.

Член 4

Членовите на поширокото семејство се смета дека немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 39.400 динари годишно или ако другите приходи не го надминуваат износот од 31.180 динари месечно, или ако збирот на сите приходи не го надминуваат износот од 413.560 динари годишно.

Катастарскиот приход се утврдува согласно член 26 од Правилникот за утврдување условите и начинот на остварувањето на додаток на деца.

Член 5

Висината на додаток на деца во 1989 година изнесува:

Возраст на детето степен на школување	Цензусни групи	
	I — динари	II — динари
За дете од предучилишна возраст и дете ученик во основно образование	30.000	25.000
За дете редовен ученик во средно насочено образование	40.000	30.000
За дете редовен студент во виша и високошколска организација	60.000	50.000

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 11-1328/2
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

258.

Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спогодба за изедначување на критериумите и висината на учеството во опремување на новородено дете и посебен додаток во СРМ, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

Член 1

Висината на посебниот додаток за децата со тешки, потешки и најтешки пречки во психофизичкиот развиток од 1. I. 1989 година се определува во износ од 60.000 месечно по дете.

Член 2

Висината на посебниот додаток, определена во член 1 од оваа одлука, се усогласува во текот на годината со тековниот пораст на личниот доход во СРМ.

Член 3

Висината на посебниот додаток ќе се утврдува согласно прописите за додаток на деца и одредбите од Самоуправната спогодба.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од 1 јануари 1989 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1328/4
6 декември 1988 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

259.

Врз основа на член 217 алинеја 5 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) и член 47 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ ВО ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И УТВРДУВАЊЕ ДИНАМИКА НА НИВНА ПРИМЕНА

Член 1

Се донесуваат следните програми за воспитно-образовна дејност во основното воспитание и образование и се утврдува динамика за нивна примена:

1. Програма по македонски јазик за одделенска настава (од I до IV одделение) од учебната 1989/90 година;

2. Програма по македонски јазик, предметна настава од учебната 1988/89 год., за V, VI и VII одделение, а од 1989/90 за VIII одделение;

3. Програма по македонски јазик за училиштата на албански и турски јазик (предметна настава) од учебната 1990/91 година;

4. Програма по македонски јазик за училиштата на српско-хрватски јазик од учебната 1990/91 година;

5. Програма по српско-хрватски јазик за училиштата по македонски наставен јазик од 1990/91 година;

6. Програма по албански јазик за II, III, IV и VI одделение од учебната 1989/90 година;

7. Програма по албански јазик за I, V, VII и VIII одделение од учебната 1990/91 година;

8. Програма по турски јазик за одделенска настава (од I до IV одделение) од 1989/90 година;
 9. Програма по турски јазик за предметна настава (од V до VIII одделение) од 1990/91 учебна година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1328/6
 6 декември 1988 година
 Скопје

Претседател,
 Павлина Василева, с. р.

260.

Врз основа на член 217 алинеја 5, а во врска со член 126 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83) и член 7 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, по предлог на Педагошкиот совет бр. 03-186/1 од 8 XI. 1988 година, на седницата одржана на 6 декември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

СО КОЈА ДОНЕСУВА НОРМАТИВ ЗА НАСТАВНИОТ КАДАР ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО И БАЛЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува следното:

I

Норматив за наставниот кадар за основно музичко образование:

1. Солфеж
 - Факултет за музичка уметност, оддел за музичка теорија и педагогија;
2. Теорија на музиката
 - Факултет за музичка уметност, оддел за музичка теорија и педагогија;
3. Клавир
 - а) Факултет за музичка уметност, оддел за клавир и положени групи педагошки предмети;
 - б) Више музичко образование, оддел клавир со претходно завршено основно и средно музичко образование, оддел за клавир и положени групи педагошки предмети;
4. Гудачки инструменти
 - а) Факултет за музичка уметност, оддел за гудачки инструменти — соодветен инструмент со положени групи педагошки предмети;
 - б) Више музичко образование, оддел за гудачки инструменти — соодветен инструмент со претходно завршено основно и средно образование — соодветен инструмент и положени групи педагошки предмети;
5. Дуваачки инструменти
 - а) Факултет за музичка уметност, оддел за дуваачки инструменти — соодветен инструмент и положени групи педагошки предмети;
 - б) Више музичко образование, оддел за дуваачки инструменти — соодветен инструмент, со претходно завршено основно и средно музичко образование — соодветен инструмент и положени групи педагошки предмети;
6. Хор
 - а) Оддел дирижирање и композиција;
 - б) Оддел за музичка теорија и педагогија;
7. Оркестар
 - Факултет за музичка уметност

- а) Оддел за дирижирање и композиција;
- б) Инструментален оддел,
- 8. Корепетиција
 - Факултет за музичка уметност, оддел за клавир.

II

Норматив за наставниот кадар за основното балетско образование:

1. Солфеж
 - Факултет за музичка уметност, оддел за музичка теорија и педагогија;
2. Клавир
 - а) Факултет за музичка уметност, оддел за клавир со положени групи педагошки предмети;
 - б) Више музичко образование, оддел клавир со претходно завршено основно и средно музичко образование, оддел клавир и положени групи педагошки предмети;
3. Класичен балет
 - а) Завршено високо балетско образование;
 - б) Завршено високо образование (еден од наставничките факултети) и 5-годишно сценско искуство;
4. Историски игри
 - Завршено високо балетско образование;
 - Завршено високо образование (еден од наставничките факултети и 5-годишно сценско искуство).
5. Карактерни игри
 - Завршено високо балетско образование;
 - Завршено високо образование (еден од наставничките факултети и 5-годишно сценско искуство);
6. Корепетиција
 - Факултет за музичка уметност, оддел за клавир.

Член 2

Нормативите ќе се применуваат од учебната 1989/90 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-1328/7
 6 декември 1988 година
 Скопје

Претседател,
 Павлина Василева, с. р.

261.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 47 точка 5 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 10/87), Собранието на Републичката СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата, на седницата одржана на 6 декември 1988 година, донесе

ПРАВНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

Член 1

Во членот 22 по точка 13 се додаваат 2 нови точки 14 и 15.

Точка 14 гласи: „износот на средствата што се плаќа на име заем за вработување“.

Точка 15 гласи: „износот на средствата што се издвојуваат на име солидарност“.

Член 2

Во член 28 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Доколку вкупниот приход се остварува по основ на работен однос, а работникот во текот на годината користел неплатено отсуство, тогаш остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци колку работникот фактички бил на работа“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 3

Член 44 се менува и гласи:

„Промените кои ќе настанат во имотната состојба во текот на годината поради вработување на брачниот другар, ќе влијаат на правото на додаток на деца од 1. I. наредната година“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 11-1328/5

6 декември 1988 година
Скопје

Претседател,
Павлина Василева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КУМАНОВО

262.

Врз основа на член 103 и 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите — работници — корисници на услуги, одржана на 10 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 8/88), член 1 се менува и ќе гласи:

„Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за периодот од 1 октомври до 31 декември 1988 година се утврдува во висина од 8,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани.

— стапката на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита во висина од 4,50%;

— стапката на придонесот за обезбедување на правата од здравствена заштита што самостојно ги обезбедува Заедницата, во висина од 4%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 03-1835/1

10 ноември 1988 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

263.

Врз основа на член 236 став 1 точка 1 и 2 и член 147 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Куманово, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита, на седницата на сите собори одржана на 10 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО И КОРИСНИЦИ НА ПЕНЗИИ ОД СТРАНСТВО, А НА КОИ НЕ ИМ Е ОБЕЗБЕДЕНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД СТРАНСКИ НОСИТЕЛ НА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат износите на придонеси за здравствена заштита за членови на семејствата на лица вработени во странство, како и на корисници на пензии или инвалиднини од странство, а

кои живеат на подрачје на Заседницата и на кои им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување.

Член 2

За членови на семејствата на работници во странство на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување, — 25.000 динари месечно, за секој член на семејството.

Член 3

За југословенски државјани, корисници на пензија или инвалиднина од странски носител на осигурување, ако со меѓународна спогодба не е определено поинаку, средствата за здравствена заштита кои ги обезбедуваат сами се утврдуваат во висина од 25.000 динари месечно за секој член на семејството.

Член 4

За останатите месечни рати од претходната година, по 31 јануари се пресметуваат во висина на придонесите утврдени со оваа одлука.

Член 5

Придонесите определени во член 2 и 3 од оваа одлука, се плаќаат однапред за секој месец.

Доколку придонесот се определува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 6

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-1836/1

10 ноември 1988 година
Куманово

Претседател,
Јордан Спасовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ПРИЛЕП

264.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 102 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Прилеп, како и Препораката на Собранието на СРМ за натамошно растоварување на стопанството, донесена на седницата од 25. X. 1988 година и Заклучоците за растеретување на стопанството во општината Прилеп, донесени од Собранието на Општината Прилеп на седницата од 2. XI. 1988 година Собранието на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, на седницата одржана на 21 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/88), во членот 2 алинеја 1 бројот „1,50%“ се заменува со бројот „1,32%“, а во алинеја 2 бројот „1,33%“ се заменува со бројот „1,00%“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Работниците во организациите на здружен труд од областа на земјоделството здружуваат средства по стапка од 0,66%, работниците во ОЗТ од основното и средното наосочено образование и социјална заштита здружуваат средства по стапка од 0,50%, а

работниците во ОЗТ од високото образование, општествената заштита на децата, организациите кои вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценоко-музичките дејности здружуваат средства по стапка од 0.70% од бруто личните доходи“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. X.—31 XII. 1988 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-505/2
21 ноември 1988 година
Прилеп

Претседател,
Лазар Ангелески, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

872. Закон за изменување и дополнување на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1988 година — — — — —	855
873. Закон за изменување и дополнување на Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ — — — — —	856
874. Закон за стапбените односи (Пречистен текст) — — — — —	857
875. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на бројот на членовите на Советот за народна одбрана на Претседателството на СР Македонија и за нивното именување — — — — —	867
876. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за стапката на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување од 1 октомври до 31 декември 1988 година — — — — —	867
877. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 октомври до 31 декември 1988 година — — — — —	868
878. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот на стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за 1989 година — — — — —	868
879. Одлука за согласност на Собранието на СРМ со Одлуката за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување за 1989 година — — — — —	868
880. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	868
881. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	869
882. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	869
883. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	869
884. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	869
885. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — — —	869
886. Решение за назначување помошник на директорот на Републичкиот хидрометеоролошки завод — — — — —	870
887. Решение за назначување виши советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	870

888. Решение за повторно назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	870
889. Решение за именување републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	870
890. Програма за спроведување на задолжителна имунизација на населението против заразни болести во 1989 година — — — — —	870
891. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за прашања на општественото уредување — — — — —	873

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

252. Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување од 1 октомври до 31 декември 1988 година — — — — —	873
253. Одлука за стапките на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од доходот за стажот на осигурувањето што се смета со зголемено траење од 1 октомври до 31 декември 1988 година — — — — —	873
254. Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување за 1989 година — — — — —	874
255. Одлука за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење за 1989 година — — — — —	874
256. Решение за распишување на дополнителни избори за избор на еден делегат во Собранието на Републиката СИЗ за здравствена заштита — — — — —	874
257. Одлука за утврдување на висината на цензусот и износот на додаток на деца во 1989 година — — — — —	875
258. Одлука за определување на висината на посебниот додаток во 1989 година — — — — —	875
259. Одлука за донесување на програми за воспитно-образовна дејност во основното воспитание и образование и утврдување динамика на нивна примена — — — — —	875
260. Одлука со која се донесува норматив за наставниот кадар за основно музичко и балетско образование — — — — —	876
261. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на условите и начинот на остварување на додаток на деца — — — — —	876

КУМАНОВО

262. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1988 година — — — — —	877
263. Одлука за утврдување на износите на придонеси за здравствена заштита за членови на семејство на лица вработени во странство и корисници на пензии од странство, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита од странски носител на осигурување за 1989 година — — — — —	877

ПРИЛЕП

264. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата за 1988 година — — — — —	877
---	-----